

## ПРЕГЛЕД НА ВИСИНАТА НА ПОДЕЛНИТЕ ИЗДАТОЦИ

Вид на издатак 1	ИЗНОС		Се применува од период 4
	Стопанство 2	Нестопанство 3	

### Дневници за службени патувања

- 8%<sup>1</sup> од просечната исплатена плата по работник во последните 3 месеци

2.052,00
2.052,00
22-01-2020

### Трошоци за исхрана кога работодавачот ја организира на свој трошок

- најмногу до 20%<sup>2</sup> од просечната нето плата по работник исплатена во претходната година

4.855,00
-----
20-02-2019

### Регрес за годишен одмор

- 40%<sup>3</sup> од просечната исплатена плата по работник во последните 3 месеци

10.260,00
15.472,00
22-01-2020
- 60%<sup>4</sup> од просечна исплатена месечна нето плата по работник

10.260,00
15.472,00
22-01-2020

### Отпремнина за одење во пензија

- двократен износ од просечната исплатена месечна нето плата во последните три месеци

51.300,00

22-01-2020
- двократен износ од просечната исплатена месечна нето плата

51.574,00

22-01-2020

### Јубилејни награди

25.650,00<sup>5</sup> просечната месечна нето плата по работник во Република Македонија исплатена во последните три месеци

- согласно одредбите на член 78 од Општиот колективен договор за комуналните дејности

**Со Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на РМ“ бр. 265/2019) не е уредено правото за дневни трошоци при службени патувања во земјата.**

\*\*\*

Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија е објавен во („Службен весник на РМ“ бр. 10/08, 88/08, 122/08 и 85/09).

<sup>1</sup> член 69 став 1 од Општиот колективен договор за комунални дејности на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 107/06);

<sup>2</sup> член 113 став 4 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/05,....120/18);

<sup>3</sup> член 35 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството (Пречистен текст) („Службен весник на РМ“ бр. 115/14, Спогодба 119/15 и 150/2016) (Најмал износ);

<sup>4</sup> член 9 од Законот за исплата на платите во РМ („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, ...147/15);

<sup>5</sup> член 35 од Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството (Пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр. 115/14, Спогодба 119/15 и 150/2016).

\*\*\*

Почитувајќи ги одредбите на член 204 до член 210 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 62/05, ....27/16), упатуваат дека Општиот колективен договор за јавниот сектор се однесува на органите на државната власт и другите државни органи, органите на ЕЛС, установите, јавните претпријатија, заводите, агенциите, фондовите и други правни лица кои вршат дејност од јавен интерес.

Согласно член 47 од Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи („Службен весник на РМ“ бр. 130/09), општите колективни договори се усогласуваат со одредбите на Законот за работните односи во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на измените и дополнувањата на Законот за работните односи, односно најкасно до 4<sup>ти</sup> мај 2010 година.

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата во Република Северна Македонија („Службен весник на РСМ“ бр. 239/19) во членот 6 од наведениот закон е утврдено дека **„висината на минималната плата изнесува 14.500,00 денари во нето износ, започнувајќи со исплатата на платата за месец декември 2019 година, заклучно со исплатата на платата за месец март 2020 година“**. Според наши пресметки **брuto платата за периодот јануари – март 2020 година изнесува 21.107,00 денари**.

Исто така во („Службен весник на РСМ“ бр. 239/19) објавен е Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата.

Најниската основица за пресметување на придонесите од задолжително социјално осигурување согласно одредбите на член 15 став 1 од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“ бр. 142/08, 62/09, 64/09, 156/09, 166/10, 53/11, 185/11, 44/12, 150/12, 15/13, 91/13, 170/13, 97/14, 113/14, 180/14, 188/14, Автентично толкување 8/15, 20/15, 48/15, 129/15, 217/15, 190/16, 171/17, 35/18, 247/18) за **тековната 2020 година изнесува 19.160 денари** во бруто износ.